

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**за годината завршена на 31 декември 2014 година,  
со извештај на независниот ревизор**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2014 година,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**СОДРЖИНА**

	<u>Страна</u>
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	3 - 4
<b>БИЛАНС НА УСПЕХ</b>	5
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	6
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА</b>	7
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА</b>	8
<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>	9
<b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b>	10 - 27
<b>Додатоци</b>	
<b>Додаток 1 - Годишен извештај за работа</b>	
<b>Додаток 2 - Годишна сметка</b>	

**Б и Љ,  
Боро и Љупчо  
д.о.о. - Скопје**

Ревизија, Проценка  
и Финансиски  
Консалтинг

Дрезденска бр. 52  
1000 Скопје  
Македонија

Тел: + 389 (02) 3066-604  
Тел: + 389 (02) 3061-185  
Факс: + 389 (02) 3094-919

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

### **До Акционерите и Одборот на директори на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2014 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### ***Одговорноси на раководството за финансиските извештаи***

Раководството на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### ***Одговорноси на ревизорите***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## **Основа за мислење со резерва**

1. Друштвото нема направено исправка на вредноста за сомнителни и спорни побарувања од купувачи во износ од 27.383 илјади денари и за сомнителни и спорни побарувања за аванси во износ од 2.615 илјади денари, а за кои постојат индикатори за намалување на степенот на нивната наплатливост. Ревизијата изрази мислење со резерва за ненаправена исправка на вредност на побарувањата од купувачи во финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година за износ од 27.347 илјади денари.
2. Друштвото прокнижило трошоци по основ на загубен судски спор во износ од 4.124 илјади денари во 2014 година, наместо во 2013 година. Поради ова финансискиот резултат на Друштвото за 2014 е потценет за 4.124 илјади денари, а акумулираната добивка на 31.12.2013 година е преценета за истиот износ. Ревизијата изрази мислење со резерва по ова прашање во финансиските извештаи на Друштвото за 2013 година.

## **Мислење со резерва**

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје заклучно со 31 декември 2014 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

## **Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2014 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2014 година.

Скопје, 11 мај 2015 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Ревизија, проценка и  
финансиски консалтинг  
Б и Љ, Боро и Љупчо  
д.о.о - Скопје

Управител

Љупчо Пецев

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

за годината завршена на 31 декември 2014 година

во илјади денари	Белешки	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи од продажба	5	8.791	10.302
Останати оперативни приходи	6	22.430	21.768
<b>Вкупно оперативни приходи</b>		<b>31.221</b>	<b>32.070</b>
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	-52	-51
Набавна вредност на продадени трговски стоки		-1.895	-2.882
Трошоци за вработените	8	-4.066	-4.751
Амортизација	12	-1.304	-2.445
Останати оперативни расходи	9	-49.473	-28.064
<b>Вкупно оперативни расходи</b>		<b>-56.790</b>	<b>-38.193</b>
<b>Загуба од оперативно работење</b>		<b>-25.569</b>	<b>-6.123</b>
Финансиски приходи	10	558	3
Финансиски расходи	10	-276	-84
<b>Загуба пред оданочување</b>		<b>-25.287</b>	<b>-6.204</b>
Данок на добивка		-	-287
<b>Загуба по оданочување</b>		<b>-25.287</b>	<b>-6.491</b>
<b>Основна заработувачка по акција во денари</b>	11	<b>-37,77</b>	<b>-9,69</b>

Одборот на директори на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје ги усвои овие финансиски извештаи на 8 мај 2015 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

**Одбор на директори**

**Извршен директор**



Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен дел на овие финансиски извештаи

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
за годината завршена на 31 декември 2014 година**

<b>во илјади денари</b>	<b>Белешки</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Загуба по оданочување</b>		<b>-25.287</b>	<b>-6.491</b>
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
<b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<hr/>			
<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>-25.287</b>	<b>-6.491</b>

**Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен  
дел на овие финансиски извештаи**

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
за годината завршена на 31 декември 2014 година

во илјади денари	Белешки	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
Основни средства	12	48.866	48.754
Нематеријални средства		-	-
Вложувања расположливи за продажба	13	<u>20.068</u>	<u>12.099</u>
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>68.934</b>	<b>60.853</b>
Залихи	14	7.123	7.470
Побарувања од купувачи	15	32.382	35.139
Останати краткорочни побарувања	16	2.122	3.461
Побарувања за аванси и депозити	17	13.165	40.343
Краткорочни вложувања и позајмици	18	8.956	14.370
Активни временски разграничувања		-	19
Парични средства	19	<u>2.768</u>	<u>495</u>
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>66.516</b>	<b>101.297</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>135.450</b>	<b>162.150</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Акционерски капитал		118.590	118.590
Законски резерви		10.924	10.924
Ревалоризациони резерви		1.834	1.834
Сопствени акции		-2.934	-2.934
Акумулирана добивка / загуба		<u>-1.568</u>	<u>23.719</u>
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>126.846</b>	<b>152.133</b>
<b>Долгорочни финансиски обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	20	6.374	8.671
Останати краткорочни обврски	21	2.230	1.346
Обврски за аванси		-	-
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Пасивни временски разграничувања		-	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>8.604</b>	<b>10.017</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>135.450</b>	<b>162.150</b>

Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен дел на овие финансиски извештаи

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината завршена на 31 декември 2014 година**

2014 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
<b>Состојба 01.01.2014</b>	<b>118.590</b>	<b>-2.934</b>	<b>11.072</b>	<b>1.686</b>	<b>23.719</b>	<b>152.133</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>						
Загуба по оданочување од 2014 година	-	-	-	-	-25.287	-25.287
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна загуба</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-25.287</b>	<b>-25.287</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>						
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за Фондот за пензиско осигурување на Р. М.	-	-	-	-	-	0
Издвоено за законски резерви од добивката по оданочување	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба 31.12.2014</b>	<b>118.590</b>	<b>-2.934</b>	<b>11.072</b>	<b>1.686</b>	<b>-1.568</b>	<b>126.846</b>

2013 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и други резерви	Ревалориз. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
<b>Состојба 01.01.2013</b>	<b>118.590</b>	<b>-2.934</b>	<b>11.072</b>	<b>1.686</b>	<b>30.577</b>	<b>158.991</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>						
Загуба по оданочување од 2013 година	-	-	-	-	-6.491	-6.491
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна загуба</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.491</b>	<b>-6.491</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>						
Уплата на акции	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за Фондот за пензиско осигурување на Р. М.	-	-	-	-	-367	-367
Издвоено за законски резерви од добивката по оданочување	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба 31.12.2013</b>	<b>118.590</b>	<b>-2.934</b>	<b>11.072</b>	<b>1.686</b>	<b>23.719</b>	<b>152.133</b>

Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен дел на овие финансиски извештаи



## ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината завршена на 31 декември 2014 година

во илјади денари	2014	2013
<b>А. Парични текови од деловни активности</b>		
Загуба по оданочување	-25.287	-6.491
Амортизација	1.304	2.445
Приходи од продажба / неотпишана вредност на продадени основни средства	10.373	-3.920
Загуба од продажба на вложувања расположливи за продажба	-	-
Залихи	347	-4.977
Побарувања од купувачи	2.757	1.583
Останати краткорочни побарувања	1.339	-3.372
Побарувања за аванси и депозити	27.178	555
Активни временски разграничувања	19	1.107
Обврски спрема добавувачи	-2.297	1.574
Останати краткорочни обврски	884	105
Обврски за аванси	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-2.837
<b>Нето парични текови од деловни активности</b>	<b>16.617</b>	<b>-14.228</b>
<b>Б. Парични текови од инвестициони активности</b>		
Набавки на основни средства	-34.163	-95
Набавки на нематеријални средства	-	-
Приливи од продадени основни средства	22.374	21.380
Одлив од вложувања расположливи за продажба	-7.969	-6.412
Прилив / одлив од краткорочни вложувања и позајмици	5.414	-949
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-14.344</b>	<b>13.924</b>
<b>В. Парични текови од финансиски активности</b>		
Одлив од краткорочни финансиски обврски	-	-
Прилив од долгорочни финансиски обврски	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатена дивиденда за Фондот за пензиско осигурување на Р.М.	-	-367
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>-367</b>
<b>ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>2.273</b>	<b>-671</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>495</b>	<b>1.166</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>2.768</b>	<b>495</b>

Белешките содржани од страна 10 до 27 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО**

1.1. ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА акционерско друштво Скопје основан е и работи во Република Македонија.

Основна дејност што ја обавува ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

1.2. Акционерската главнина на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се состои од 700.000 обични акции со вкупна номинална вредност од 3.578.200 евра, односно 218.127 илјади денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 5,11 евра или 312 денари.

Во месец декември 2013 година Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија ги продаде сите 58.401 приоритетни акции кои ги поседуваше во ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје. Приоритетните акции по продажбата беа претворени во обични акции.

На 31.12.2014 година ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје поседува 30.447 сопствени акции или 4,350% од акционерската главнина (30.447 сопствени акции или 4,350% од акционерската главнина на 31.12.2013 година).

Со состојба 31.12.2014 година, акционери со учество над 5% во вкупната акционерска главнина на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се:

- Еко Интернационал доел Куманово, со учество од 20,05%;
- Козјак АД Куманово, со учество од 16,89%; и
- Вип проект доел Скопје, со учество од 15,17%;
- Ди-фи-мар доел Босилово, со учество од 8,79%.

1.3. На 31.12.2014 година бројот на вработените во ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје изнесуваше 8 лица ( 8 лица на 31.12.2013 година).

1.4. Седиштето на Друштвото е на ул. Борис Трајковски бр. 28, Скопје - Кисела Вода.

**2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**2.1. Прописи**

Финансиските извештаи на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

## **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

## **2.3. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

## **2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања**

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

## **3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**3.1. Политика на евидентирање на приходите**

Приходите од продажба на трговски стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на трговски стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на завршеност на услугата.

**3.2. Приходи од камати**

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

**3.3. Расходи за камати**

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

**3.4. Тековно и инвестиционо одржување**

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

**3.5. Основни средства**

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, основните средства се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходуваните основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

### **3.6. Амортизација**

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Транспортни средства	10%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

### **3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства**

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

### **3.8. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба**

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на

**ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евидентира во билансот на успех.

### **3.9. Залихи**

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Доколку пазарната вредност на трговските стоки е пониска од набавната вредност за разликата се спроведува вредносно усогласување. Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

### **3.10. Побарувања по основ на продажба**

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

### **3.11. Парични средства**

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловни банки и други парични средства.

### **3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**3.13. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки**

**Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од обични акции и од приоритени акции издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.

**Откупени сопствени акции**

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

**Законски резерви**

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

**Акумулирана добивка**

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката или загубата по оданочување од тековната година.

**3.14. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

**3.15. Данок на добивка**

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2013 година).

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**3.16. Користи за вработените**

**Придонеси за вработените**

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

**Обврски при пензионирање**

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните години би оствариле право на пензија.

**3.17. Резервирања**

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

**3.18. Неизвесни обврски и неизвесни средства**

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.



**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

**4.1. Пазарен ризик**

**Ризик од промени на девизниот курс**

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради продажби и набавки на стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

**Ризик од промени на цените**

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

**4.2. Кредитен ризик**

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од релативно мал број купувачи што го изложува Друштвото на кредитен ризик.

**4.3. Ризик од промени на каматните стапки**

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Со оглед дека ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје нема обврските по кредити, а нема ни депонирани средства во банки, Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки.

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**4.4. Ризик од неликвидност**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

**4.5. Ризик од финансирање**

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2014</b></u>	<u><b>2013</b></u>
Обврски по кредити	-	-
Парични средства	<u>-2.768</u>	<u>-495</u>
Нето обврски по кредити	-2.768	-495
Капитал и резерви	126.846	152.133
<b>% на кредитна задолженост</b>	<u><b>0,00%</b></u>	<u><b>0,00%</b></u>

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје на 31.12.2014 година не е кредитно задолжено друштво.

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2014</b></u>	<u><b>2013</b></u>
Приходи од продажба на трговски стоки	2.046	2.929
Приходи од наемнина	5.183	5.718
Приходи од рефактурирани трошоци	1.562	1.644
Останато	<u>-</u>	<u>11</u>
<b>Вкупно</b>	<u><b>8.791</b></u>	<u><b>10.302</b></u>

**6. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2014</b></u>	<u><b>2013</b></u>
Приходи од продажба на основни средства	22.374	21.380
Приходи од отпис на обврски	56	158
Останато	<u>-</u>	<u>230</u>
<b>Вкупно</b>	<u><b>22.430</b></u>	<u><b>21.768</b></u>

**7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2014</b></u>	<u><b>2013</b></u>
Потрошени материјали	12	15
Потрошени резервни делови	40	36
Отпис на ситен инвентар	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно</b>	<u><b>52</b></u>	<u><b>51</b></u>

**ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2014</b></u>	<u><b>2013</b></u>
Бруто плати	3.990	4.751
Други надоместоци за вработените	76	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>4.066</b></u>	<u><b>4.751</b></u>

**9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

<b>во илјади денари</b>	<u><b>2014</b></u>	<u><b>2013</b></u>
Трошоци за енергија	1.532	1.720
Трошоци за транспортни, телефонски и сл. услуги	283	310
Трошоци за комунални услуги и вода	446	571
Репрезентација, спонзорство и реклама	317	262
Интелектуални услуги	309	310
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	6.652	93
Трошоци за Одбор на директори	3.841	2.956
Неотпишана вредност на продадени основни средства	32.746	17.460
Отпис и вредносно усогласување на побарувања	22	1.158
Отпис на позајмици	1.007	-
Наемнини	1.148	1.397
Даноци и други давачки независни од финансискиот резултат	162	208
Вредносно усогласување на залихи	348	853
Останато	660	766
<b>Вкупно</b>	<u><b>49.473</b></u>	<u><b>28.064</b></u>

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ**

во илјади денари	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Приходи од камати	558	3
Позитивни курсни разлики	-	-
<b>Вкупно финансиски приходи</b>	<b><u>558</u></b>	<b><u>3</u></b>
Расходи за камати	-266	-83
Негативни курсни разлики	-10	-1
<b>Вкупно финансиски расходи</b>	<b><u>-276</u></b>	<b><u>-84</u></b>
<b>Нето финансиски приходи / расходи</b>	<b><u>282</u></b>	<b><u>-81</u></b>

**11. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**

во илјади денари	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Нето добивка расположива за акционерите</b>	<b>-25.287</b>	<b>-6.491</b>
Пондериран просечен број на акции во оптек	669.553	669.553
<b>Основна заработувачка по акција (во денари)</b>	<b><u>-37,77</u></b>	<b><u>-9,69</u></b>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

**12. ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

**ТРОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**2014 година**

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
<b>Состојба 01.01.2014</b>	<b>66.941</b>	<b>7.344</b>	-	<b>74.285</b>
Нови набавки	34.066	97	-	34.163
Прекнижување и усогласување	-	-	-	0
Расходување и продажба	-48.068	-457	-	-48.525
<b>Состојба 31.12.2014</b>	<b>52.939</b>	<b>6.984</b>	<b>0</b>	<b>59.923</b>
<b>Исправка на вредност</b>				
<b>Состојба 01.01.2014</b>	<b>20.411</b>	<b>5.120</b>	-	<b>25.531</b>
Амортизација	777	527	-	1.304
Расходување и продажба	-15.321	-457	-	-15.778
<b>Состојба 31.12.2014</b>	<b>5.867</b>	<b>5.190</b>	<b>0</b>	<b>11.057</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2014</b>	<b>47.072</b>	<b>1.794</b>	<b>0</b>	<b>48.866</b>

**2013 година**

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
<b>Состојба 01.01.2013</b>	<b>91.881</b>	<b>7.249</b>	-	<b>99.130</b>
Нови набавки	-	95	-	95
Прекнижување и усогласување	-95	-	-	-95
Расходување и продажба	-24.845	-	-	-24.845
<b>Состојба 31.12.2013</b>	<b>66.941</b>	<b>7.344</b>	<b>0</b>	<b>74.285</b>
<b>Исправка на вредност</b>				
<b>Состојба 01.01.2013</b>	<b>25.864</b>	<b>4.608</b>	-	<b>30.472</b>
Амортизација	1.932	512	-	2.444
Расходување и продажба	-7.385	-	-	-7.385
<b>Состојба 31.12.2013</b>	<b>20.411</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>25.531</b>
<b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2013</b>	<b>46.530</b>	<b>2.224</b>	<b>0</b>	<b>48.754</b>

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**13. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Вложувања во котирани трговски друштва	-	-
Вложувања во некотирани трговски друштва	5.687	12.099
Вложувања во ЈУГООПРЕМА АД Скопје - подружница што не е котирана на Македонската берза	14.381	-
Вложувања во банки и финансиски организации	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно</b>	<u><u>20.068</u></u>	<u><u>12.099</u></u>

**14. ЗАЛИХИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Материјали	-	-
Ситен инвентар	65	65
Трговски стоки	<u>7.058</u>	<u>7.405</u>
<b>Вкупно</b>	<u><u>7.123</u></u>	<u><u>7.470</u></u>

**15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Побарувања од купувачи во земјата	32.382	35.139
Побарувања од купувачи во странство	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно побарувања од купувачи - бруто</b>	<u><u>32.382</u></u>	<u><u>35.139</u></u>
Исправка на вредност	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><u>32.382</u></u>	<u><u>35.139</u></u>

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**16. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	1.882	3.372
Побарувања за данок на добивка	151	-
Побарувања од вработените	-	-
Останато	<u>89</u>	<u>89</u>
<b>Вкупно</b>	<u><u>2.122</u></u>	<u><u>3.461</u></u>

**17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Побарувања за аванси	13.165	40.343
Побарувања за депозити	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно</b>	<u><u>13.165</u></u>	<u><u>40.343</u></u>

**18. КРАТКОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА И ПОЗАЈМИЦИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Краткорочни вложувања во банки	-	-
Краткорочни позајмици на друштва со значајно учество:		
- Еко интернационал довел Куманово	1.773	1.668
Краткорочни позајмици на други субјекти	<u>7.183</u>	<u>12.702</u>
<b>Вкупно</b>	<u><u>8.956</u></u>	<u><u>14.370</u></u>



**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Жиро сметка	2.768	495
Денарска благајна	-	-
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>2.768</b></u>	<u><b>495</b></u>

**20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	6.365	8.662
Обврски спрема добавувачи во странство	9	9
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>6.374</b></u>	<u><b>8.671</b></u>

**21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за персонален данок од доход	279	53
Обврски за данок на добивка	-	172
Обврски за камати	747	823
Обврски за бруто плати	-	-
Обврски за надоместоци на Одборот на директори	1.160	298
Останато	44	-
<b>Вкупно</b>	<u><b>2.230</b></u>	<u><b>1.346</b></u>

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**22. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

<b>во денари</b>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
EUR	61,4814	61,5113
USD	50,5604	44,6284

**23. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје има контролна моќ врз управувањето и политиките на ЈУГООПРЕМА АД Скопје, со процент на учество од 45,985%. Салдата и трансакциите меѓу ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје и ЈУГООПРЕМА АД Скопје се прикажани во следната табела:

<b>во илјади денари</b>	<u>2014</u>
<b>Вложувања расположливи за продажба - 45,985%</b>	<b>14.381</b>
Побарувања од купувачи	404
Останати краткорочни побарувања	-
Краткорочни финансиски побарувања	-
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>404</b>
Обврски спрема добавувачи	-
Останати краткорочни обврски	-
Краткорочни финансиски обврски	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>-</b>
Приходи од продажба	22
Останати оперативни приходи	-
Приходи од камати	-
<b>Вкупно приходи</b>	<b>22</b>
Набавки на материјали	-
Останати оперативни расходи	-
Набавки на трговски стоки	-
Расходи од камати	-
<b>Вкупно трансакции од набавки и расходи</b>	<b>-</b>

**ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**24. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ  
ВО ВРСКА СО СУДСКИ СПОРОВИ**

Со состојба 31 декември 2014 година против ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА АД Скопје не се водат судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски (3.875 илјади денари на 31.12.2013 година).

**25. РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ГОДИШНАТА СМЕТКА  
И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

во илјади денари	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Вкупни средства според билансот на состојба во Годишната сметка</b>	138.384	165.084
<b>Вкупни средства според Извештајот за финансиска состојба во Финансиските извештаи</b>	<u>135.450</u>	<u>162.150</u>
<b>РАЗЛИКА</b>	2.934	2.934

Разликата помеѓу вкупните средства прикажани во годишната сметка и во финансиските извештаи на Друштвото е поради тоа што во годишната сметка износот на откупени сопствени акции е прикажан во ставката вложувања кои се чуваат до доспевање, а во Извештајот за финансиска состојба во финансиските извештаи во делот на главнина и резерви како минусна ставка.

**26. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**

По датумот на извештајот за финансиската состојба не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

## **ДОДАТОК 1**

### **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**  
**за работењето на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје**  
**во 2014 година**

**Вовед**

Одборот на директори, како орган на управување на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје, согласно со Законот за трговските друштва должен е на крајот на секоја деловна година да презентира годишен извештај за работењето на Друштвото. Во годишниот извештај органот на управување треба објективно да ги прикаже и да ги објасни главните фактори кои влијаеле на работењето на Друштвото, вклучувајќи ги промените во окружувањето и сл.

**Дејност**

Основна дејност што ја обавува АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп. Друштвото се бави и со трговија на големо.

**Макроекономски и пазарни услови во кои работеше Друштвото во 2014 година**

Во текот на 2014 година макроекономските и пазарните услови во кои работеше АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје беа под влијание на уловите за стопанисување што се присутни во еврозоната, а кои поради големата повраност на нашата надворешно-трговска размена со Европскиот пазар, негативно се одразија на дел од стопански субјекти во Република Македонија. Поради намалување на обемот на работата во текстилните фабрики или нивно затварање сите закупци кои се наоѓаа во магацинскиот простор се иселија, а дел пропаднаа и оставија долгови за неплатена кирија, струја, вода, комунална хигиена.

**Резултати од работењето во 2014 година**

во илјади денари	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Вкупно оперативни приходи</b>	31.221	32.070
<b>Вкупно оперативни расходи</b>	<u>56.790</u>	<u>38.193</u>
<b>Загуба / добивка од работење</b>	-25.569	-6.123
<b>Финансиски приходи/расходи</b>	<u>282</u>	<u>-81</u>
<b>Загуба пред оданочување</b>	-25.287	-6.204
<b>Данок на добивка</b>	-	-287
<b>Загуба по оданочување</b>	<u>-25.287</u>	<u>-6.491</u>

Во 2014 година остварена е загуба по оданочување во износ од 25.287 илјади денари.

### Табеларен приказ на приходите од работење

во илјади денари			индекс	структура
	2014	2013	2014/2013	2014
Приходи од продажба на трговски стоки	2.046	2.929	69,85	6,55
Приходи од наемнина	5.183	5.718	90,64	16,60
Приходи од рефактурирани трошоци	1.562	1.644	95,01	5,00
Приходи од продажба на основни средства	22.374	21.380	104,65	71,66
Останато	56	399	14,04	0,18
<b>Вкупно</b>	<b>31.221</b>	<b>32.070</b>	<b>97,35</b>	<b>100,00</b>

Во 2014 година приходите од работење се помали од приходите од работење остврени во 2013 година за 2,65%. По ставки, приходите од продажба на трговски стоки се намалени за 30,15%, приходите од продажба на основни средства се зголемени за 4,65%, приходите од наемнина се намалени за 9,36% и приходите од рефактурирани трошоци се намалени за 4,99%.

### Табеларен приказ на расходите од работење

во илјади денари			индекс	структура
	2014	2013	2014/2013	2014
Потрошени материјали и ситен инвентар	52	51	101,96	0,09
Набавна вредност на продад. трговски стоки	1.895	2.882	65,75	3,34
Трошоци за вработените	4.066	4.751	85,58	7,16
Амортизација	1.304	2.445	53,33	2,30
Трошоци за енергија	1.532	1.720	89,07	2,70
Трошоци за одбор на директори	3.841	2.956	129,94	6,76
Неотпишана вредност на продадени основни средства	32.746	17.460	187,55	57,66
Отпис и исправка на вредност на побарувања од купувачи и позајмици	1.029	1.158	88,86	1,81
Наемнини	1.148	1.397	82,18	2,02
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	6.652	93	7152,69	11,71
Останати расходи од работење	2.525	3.280	76,98	4,45
<b>Вкупно</b>	<b>56.790</b>	<b>38.193</b>	<b>148,69</b>	<b>100,00</b>

Пораст на расходите од работење во 2014 година во однос на 2013 година има кај неотпишаната вредност на продадените основни средства, судските, адвокатските и нотарските трошоци, трошоците на одборот на директори и потрошените материјали и ситен инвентар, а сите останати расходи од работење се намалени. Во 2014 година во структурата на расходите од работење најголемо е учеството на неотпишаната вредност на продадените основни средства и на судските трошоци.

## **Политика на дивиденди**

Во текот на 2014 Друштвото нема исплатено дивиденди на имателите на обични акции.

Во 2015 година не се планира исплата на дивиденда поради неизвесностите во работењето на пазарот во Република Македонија и поради остварената загуба по оданочување во 2014 година.

## **Откупени сопствени акции**

Со состојба 31.12.2014 година АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје поседува 30.447 сопствени акции или 4,350% од акционерската главнина (30.447 сопствени акции или 4,350% од акционерската главнина и на 31.12.2013 година).

Одборот на директори на Друштвото, во зависност од тековните економски и финансиски услови и во услови кога не е планирана исплата на дивиденда на акционерите, ќе направи напори да се изврши откуп на акции од акционерите на АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје.

## **Извори на средства на друштвото и односот на долгорочниот долг спрема главнината**

За обавување на својата дејност во текот на 2014 година Друштвото не користеше краткорочни и долгорочни кредити, што значи дека Друштвото не кредитно задолжено. Во структурата на пасивата капиталот и резервите учествуваат со 93,65%, а тековните обврски со 6,35%.

## **Информација за судски постапки**

Со состојба 31 декември 2014 година против АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје не се водат судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски (3.875 илјади денари на 31.12.2013 година).

Истовремено АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје има поднесено тужба за наплата на побарување во износ од околу 20 милиони денари против АД КИК Куманово. Овој предмет се наоѓа на ревизија пред Врховниот суд.

08.05. 2015 година

Извршен директор



## **ДОДАТОК 2**

### **ГОДИШНА СМЕТКА**



Период

Контролор

1	2	3	0	4	0	8	5	7	7	9	2	9	0	1	0	0	0	0	0	0	6	3	5	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Вид  
работаИдентификационен број  
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБААдреса, седиште и телефон БОРИС ТРАЈКОВИЌИЌ 28 К. ВОЈНА СКОПЈЕ 3227 259Адреса, за е-пошта maloprodazba@yahoo.comЕдинствен даночен број 4030950203181

## БИЛАНС НА УСПЕХ

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за период од 01.01 до 31.12 2014 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		31164566	10341233
2.	Приходи од продажба	202		8790866	10301235
3.	Останати приходи	203		22373700	39998
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	X X X	X X X	X X X	X X X
4 а.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+ +218+219+220+221+222)	207		24044076	38193275
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		1183977	1375857
8.	Насовна вредност на продадени стоки	209		1894910	2882195

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Слика на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2110			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	2111		2555562	3064278
11.	Останати трошоци од работењето	2112		7848935	3759423
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2113		4065391	5196670
12 а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	2114		2687351	3202647
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2115		225138	265684
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	2116		1077174	1282853
12.г.	Останати трошоци за вработените	2117		75728	445486
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2118		1304311	2444549
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	2119			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		5190990	2010385
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			17459918
18.	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)</b>	223		614378	21731543
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
20	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2 2 9			
21	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2 3 0		557707	2905
22	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2 3 1			
23	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	2 3 2			
24	Останати финансиски приходи	2 3 3		56677	21728638
25	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b> (235+239+240+241+242+243)	2 3 4		33022144	83522
26	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	2 3 5			0
26.a	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	2 3 6			
26.б	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2 3 7			
26.в	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	2 3 8			
27	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2 3 9		265674	82665
28	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2 4 0		10169	857
29	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	2 4 1			
30	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	2 4 2		32746301	
31	Осанати финансиски расходи	2 4 3			
32	Удел во добивката на придружените друштва	2 4 4			
33	Удел во загубата на придружените друштва	2 4 5			
34	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2 4 6		0	0
35	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) (201+223+244)	2 4 7		25287276	6204021
36	Нето добивка од прекинати работења	2 4 8			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37	Нето загуба од прекинати работења	249			
38	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	0
39	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		25287276	6204021
40	Данок на добивка	252		0	286995
41	Одложени даночни приходи	253			
42	Одложени даночни расходи	254			
43	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	0
44	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		25287276	6491016
45	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		8	8
46	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		-25287276	6491016
47.a	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		-25287276	
47.b	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.a	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в	Прочувана заработувачка по акција од претходното работење	267			
48.г	Прочувана заработувачка по акција од претходното работење	268			

за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1	Добивка за годината	2769			
2	Загуба за годината	2770		25287276	6491016
3	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	2771		0	0
4	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	2772		0	0
5	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	2773			
6	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	2774			
7	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	2775			
8	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	2776			
9	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	2777			
10	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	2778			
11	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	2779			
12	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	2780			
13	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	2781			
14	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	2782			
15	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	2783			
16	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	2784			
17	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка				
18	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	2786		0	0

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288			
20.а	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		25287276	6491016
21.а	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ВЗДВИЖИЕ Ы УПРАВЛУВАЊЕ СО СОП. НЕКВИ. ИМОТ ДЕЈНОСТ.

68.20

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13 )

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме СУЗАНА КАЗАНОВСКА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 12-39082/2 од 31.12.2012


Потпис [Својќ]

Во Својќ

На ден 28.02.2015

Во Својќ  
 На ден 28.02.2015

Име и презиме на законски застапувачот:  
 на друштвото: ВРСТАРИК  
 Потпис Р. Умревиќ



\_\_\_\_\_  
Период

\_\_\_\_\_  
Контролор

1 2 3 | 0 4 0 8 5 7 7 9 | 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3 5 8 1 |  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Вид  
работа

Идентификационен број  
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото АД ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА

Адреса, седиште и телефон БОРИС ТРАЈКОВИЌИ 28 К. ВОЈА СКОПЈЕ 3227259

Адреса, за е-пошта maloprodazba@yahoo.com

Единствен даночен број 4030950263181

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
**(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)**

на ден 31.12 2014 година

(во денари)

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	<b>АКТИВА:</b> <b>A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (002+009+020+021+031)	001		48866231	48753541
2.	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (003+004+005+006+007+008)	002			0
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		48866231	48753541
10.	Недвижности (011+012)	010		47012047	46259562
10.a.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012		47012047	46259562

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
11.	Постројки и опрема	013		236135	554366
12.	Транспортни средства	014		1558049	1939613
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020			
19.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	021		0	С
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	С
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	031		0	С
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035			



Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> (037+045+052+059)	036		89517777	116311509
32.	<b>I. ЗАЛИХИ</b> (038+039+040+041+042+043)	037		7122594	7470567
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		64675	
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042		7057919	7470567
38.	Залихи на биолошки средства	043			
39.	<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	044			
40.	<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА</b> (046+047+048+049+050+051)	045		47669512	95312742
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			14369571
42.	Побарувања од купувачи	047		32381939	35138941
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		13165210	40343712
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		2032683	3371438
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051		89180	89180
47.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b> (053+056+057+058)	052		31957984	15033048
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		23002094	15033048
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		23002094	15033048
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057		8955890	
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059			
52.а.	Парични средства	060		2768187	495052
52.б.	Парични еквиваленти	061		2768187	495052
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062			19333
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		138384008	165084383
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065			
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066		129779492	155066768
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067		118530457	118530457
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071			
63.	Законски резерви	072		12757945	12757945
64.	Статутарни резерви	073		10924032	10924032
65.	Останати резерви	074			
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		1833913	1833913
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076		41086473	41086473
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		17368107	10277031
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079		25287276	6491016
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			


Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	<b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>	081		8604516	10017615
73.	<b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)</b>	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	<del>Обврски по заеми и кредити</del>	<del>090</del>			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>	094			
86.	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>	095		8604516	10017615
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097		6374523	8671380
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100		43860	
92.	Тековни даночни обврски	101		279433	225121
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
95.	Обврски по заеми и кредити	104			
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107		1159500	1121114
99.	Останати краткорочни обврски	108		747200	
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		138384008	165024383
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме СУЗАНА КУЗМАНОВИЌА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија:

12-39082/2 од 31.12.2012Потпис Во СкопјеНа ден 28.02.2015Во СкопјеНа ден 28.02.2015

Име и презиме на законскиот застапник

на друштвото:

ВИКТОРИЈА УМНЕВИЌАПотпис 